



СЛ

НА СОЦИЈАЛИ...

91001 Skopje
fah 51

Г

ВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Објавува според тарифата — Животна сметка кај Службата на опште-народната кинематографија 6092 603 (125)

Петок, 4 август 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 12 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 530 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. Факс 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

693.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА

I. Со оваа одлука се утврдуваат магистралните патишта на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

II. Магистрални патишта, во смисла на точка I од оваа одлука, се:

1. патот југословенско-австриска државна граница — Коренско Седло — Јесенице — Љубљана — Загреб — Поповача — Жупања — Белград — Раља — Баточина — Ниш — Владичин Хан — Скопје — Гевгелија — Богородица — југословенско-грчка државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) југословенско-австриска државна граница — Љубељ — Накло;

2) југословенско-италијанска државна граница — Ратече — Подкорен;

3) Сесвете (Загреб) — Врбовец — Бјеловар — Гурјевац;

4) Поповача — Сисак — Петриња — Глина;

5) Жупања — Вуковар;

6) Жупања — Шички Брод (Тузла);

7) Белград — Панчево — Уља — Вршац — Ватин — југословенско-романска државна граница;

8) Раља — Смедерево;

9) Баточина — Крагуевац;

10) Ниш — Димитровград — Градина — југословенско-бугарска државна граница;

11) Владичин Хан — Сурдулица — Стрезимировци — југословенско-бугарска државна граница;

2. патот југословенско-италијанска државна граница — Шкофие — Копер — Пула — Риека — Масленица — Сплит — Дубровник — Петровац — Титоград — Рожај — Косовска Митровица — Приштина — Скопје — Куманово — Крива Паланка — Деве Ваир — југословенско-бугарска државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) Риека — Вранје — Лупоглав — Пазин — Пореч;

2) Масленица — Обровац — Жегар — Ервеник — Книн;

3) Титоград — Цетиње — Будва;

4) Петровац — Улцињ — Сукобин — југословенско-албанска граница;

3. патот југословенско-австриска државна граница — Вич — Дравоград — Марибор — Птуј — Вараждин — Колривница — Вировитица — Осиек

— Богоево — Кула — Бечеј — Милошево — Кикинда — Наково — југословенско-романска државна граница;

4. патот Каралево — Ново Место — Метлика — Карловац — Босански Нови — Вања Лука — Добој — Тузла — Меѓац — Каракај (Зворник) — Вања Ковиљача — Лозница — Валево — Лазаревац — Марковац — Рготина, како и патот што се спојува со него:

1) Ново Место — Мачковац;

5. патот Сењ — Оточац (Плитвице) — Прибој — Личко Петрово Село — Биھاќ — Јајце — Лашва — Сараево — Пале — Месиќи — Устипрача — Вишеград — Титово Ужице — Чачак — Кралево — Појате — Параќин — Заечар — Вршка Чука — југословенско-бугарска државна граница;

6. патот Љубљана — Брод на Кула — Делница — Мркопаљ — Бриње — Оточац — Госпик — Грачац — Сучевиќи — Зрмања — Паѓане — Книн — Сињ — Триљ — Прово — Имотски — Груде — Чаплина — Столац — Љубиње — Требиње — Никшиќ, како и патот што се спојува со него:

1) Сучевиќи — Доњи Срб — Личка Калдрма — Ресановци — Босанско Грахово — Ливно — Карлов Хан — Коло — Посушје — Мостар — Новосење — Гацко;

7. патот Осиек — Вуковар — Бачка Паланка — Нови Сад — Зрењанин — Житиште — Српска Црња — југословенско-романска државна граница, како и патот што се спојува со него:

1) Зрењанин — Сечањ — Конак — Пландиште — Вршац — Уља — Бела Црква — Калугерово — југословенско-романска државна граница;

8. патот Фоча — Плевља — Приполе — Сјеница — Нови Пазар;

9. патот Колашин — Андријевица — Пеќ — Клина — Приштина — Лесковац — Власотинце — Пирот;

10. патот југословенско-австриска државна граница — Шентиљ — Марибор — Целје — Љубљана — Постојна — Раздрто — Сечожече — Декани, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) Марибор — Мурска Собота — Лендава;

2) Горња Радгона — југословенско-австриска државна граница;

3) Целје — Кршко (до магистралата 1);

4) Постојна — Рупе — Риека;

5) Раздрто — Ајдовшчина — Нова Горица;

6) Сеножече — Сежана — југословенско-италијанска државна граница;

11. патот Птуј — Крапина — Загреб — Карловац — Раковица — Биھاќ — Рипач — Ужлебиќ — Доњи Лапац — Доњи Срб — Личка Калдрма — Стрмица — Книн — Сплит, како и патот што се спојува со него:

1) Книн — Шибеник;

12. патот југословенско-унгарска државна граница — Горичан — Чаковец — Вараждин — Загреб

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 639
29 јуни 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

697.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, а заради извршување на одредбата на член 138 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и Платниот биланс на Југославија за 1978 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ЗЕМАЊЕ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТИ

1. Кредитите што организациите на здружен труд, кои ги исполнуваат условите предвидени со Уредбата за изведување инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/78), ги земаат во странство за потребите на изведувањето на инвестициони работи во странство не ги товарат средствата на републиките и автономните покраини утврдени со Привремениот договор за насочување на дополнителните странски средства за остварување на договорената политика за развој во периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/78) под услов:

1) средствата на земените странски кредити да се користат само за изведување на инвестициони работи во странство;

2) Износот на странските кредити да не ја надминува вредноста на договорените работи, утврдена со склучените договори за изведување на инвестициони работи во странство;

3) со наплатата на вредноста на договорените работи да се обезбедува отплатување на земените странски кредити.

2. Ако по земените странски кредити од точка 1 на оваа одлука дојде до реализација на гаранции на општествени правни лица, за износот на таквото плаќање се товарат обемот на правата за задолжување во странство утврден во платнобилансните позиции на републиките, односно во платнобилансните позиции на автономните покраини.

3. Ако организациите на здружен труд со наплатата на вредноста на договорените работи, односно со средствата примени по основ на осигурувањето на побарувачката по тие работи, не остварат средства потребни за намиривање на своите обврски по земените странски кредити, ненамирениот дел од обврските по тие кредити го товари обемот на правата за задолжување во странство утврден во платнобилансните позиции на републиките, односно во платнобилансните позиции на автономните покраини.

4. За склучувањето на договорите за странски кредити од точка 1 на оваа одлука и за користењето и отплатувањето на тие кредити организациите

на здружен труд водат посебна евиденција. Податоци од таа евиденција им се доставуваат на народните банки на републиките, односно на народните банки на автономните покраини и на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките, односно на автономните покраини, како и на надлежните републички односно покраински органи.

5. Врз основа на податоците добиени од организациите на здружен труд народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини водат посебна евиденција за кредитите од точка 1 на оваа одлука и податоци од таа евиденција доставуваат до самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките, односно на автономните покраини и до надлежните републички, односно покраински органи.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 636
26 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убингарип, с. р.

698.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), во врска со член 68 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои домашни физички лица можат да увезуваат моторни возила од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77) во точка 1 став 2 запирката и зборовите: „во склопена или расклопена состојба,“ се бришат.

2. Во точка 3 одредбата под 6 се менува и гласи: „воени инвалиди од I до VI група на инвалидитет на кои својството на инвалид им е признаено само врз основа на оштетување на екстремитет, како и други инвалидни лица чие телесно оштетување и одговара на неспособноста на воени инвалиди од I до VI група признаена по основ на оштетување на екстремитети — патнички моторни возила.“

3. Во точка 4 став 2 се менува и гласи:

„Лицата од точка 3 одредби под 1, 2 и 6 на оваа одлука не можат увезено моторно возило да продадат пред истекот на рокот од две години од денот на извршениот увоз, ниту можат да го отуѓат на друг начин.“

4. Во точка 5 став 1 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „а лицата од точка 3 одредба под 6 на оваа одлука не можат пред истекот на рокот од две години од денот на увозот да увезат друго моторно возило“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако лицето од став 1 на оваа точка поради вештачка сила (болест, неиспирка на возило во рокот и др.) било спречено во рок од шест месеци да увезе

моторно возило, времето на дејствување на вишата сила не се засметува во тој рок. Надлежната царинарница утврдува дали се исполнети условите од овој став.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

5. Во точка 8 на крајот се додаваат записка и зборовите: „односно акт од надлежниот орган во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ако по основ на тој акт наследува моторно возило“.

6. Точка 10 се менува и гласи:

„Лицата што увезуваат моторно возило по основ на точка 3 одредба под б на оваа одлука, се должни при увозот да ѝ поднесат на царинарницата потврда што за воените инвалиди ја издава комисијата која го утврдува правото на ортопедски помагала, а за другите инвалиди — инвалидската комисија на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување во републиката, односно во автовојната покраина.“

7. По точка 12 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„12а. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на увозот на специјални моторни возила што не можат да се регистрираат за превоз во јавниот сообраќај (токар-возила, унџаг-возила и сл.).

12б. Ако лицата што увезуваат моторни возила од странство не ги исполнуваат условите за нивниот увоз, царинарницата нема да дозволи увоз на моторните возила, туку со таквите возила ќе постапи според одредбите од член 204 на Паринскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76)“.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 637

26 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

699.

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА ИЗДАНИЕТО „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ — МЕГУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1978 ГОДИНА

1. Претплатната цена на изданието „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори, што го издава Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на јазиците на народите на Југославија и на јазиците на албанската и унгарската народност, за 1978 година изнесува 1.000 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 634

26 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

700.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАЈОН—КОРД

1. Во Одлуката за определување на максималните цени за рајон—корд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76) по точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Цените формирани според одредбата на точка 1 од оваа одлука можат да се менуваат како затечени цени со спогодба помеѓу претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на наведениот производ, на начин и по постапка што се предвидени со важечките прописи.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 635

26 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

701.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“

Се забранува внесување и растурање во Југославија на весникот „Süddeutsche Zeitung“, број 130 од 15/16 јули 1978 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/729

24 јули 1978 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херцезиќ, с. р.

702.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LE FIGARO“

Се забранува внесување и растурање во Југославија на весникот „Le Figaro“, број 57984 од 19 јули 1978 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/502
24 јули 1978 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлезиќ, с. р.

703.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКОТИТЕ ОД 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 ДИНАРИ

1. Гувернерот на Народната банка на Југославија и заменикот на гувернерот ги потпишуваат банкнотите од 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 динари за време на траењето на нивното именување на овие функции.

2. Датумите на банкнотите се менуваат при измена на потписите од точка 1 на оваа одлука.

3. Другите обележја (вид на печатот, хартија, димензии, изглед од лицето, изглед од опачината и бои) на банкнотите од точка 1 на оваа одлука ќе бидат идентични со обележјата на следните банкноти, коишто и натаму остануваат во оптек како законско средство за плаќање, и тоа:

1) од 10 динари и 50 динари — утврдени со Одлуката за обележјата на новите банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 56/65, 47/66 и 40/68 и со Одлуката за основните обележја на банкнотите од 10 динари, 50 динари, 100 динари и 500 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77);

2) од 100 динари — утврдени со Одлуката за обележјата на банкнотата од 100 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/67) и со Одлуката за основните обележја на банкнотите од 10 динари, 50 динари, 100 динари и 500 динари;

3) од 500 динари — утврдени со Одлуката за обележјата на банкнотата од 500 динари и на кованиците пари од 2 и 5 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/70) и со Одлуката за основните обележја на банкнотите од 10 динари, 50 динари, 100 динари и 500 динари и

4) од 1000 динари и 20 динари — утврдени со Одлуката за основните обележја на банкнотите од 1000 и од 20 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/75 и 20/76).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 43
7 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

704.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА МЛЕКО И СОЈА ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Во Договорот за премиите за млеко и соја во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/78) во член 2 став 2 зборовите: „30 јуни 1978 година“ се заменуваат со зборовите: „30 септември 1978 година“.

Член 2

Во член 5 став 1 се менува и гласи:
„Средства за исплатување на премиите според овој договор обезбедуваат републиките и автономните покраини до вкупен износ од 527,000.000 динари, и тоа:

Реден број	Република, односно автономна покраина	Динари
1	СР Босна и Херцеговина	66,400.000
2	СР Македонија	29,520.000
3	СР Словенија	90,100.000
4	СР Србија, без автономните покраини	129,120.000
5	СР Хрватска	140,710.000
6	СР Црна Гора	9,480.000
7	САП Војводина	59,570.000
8	САП Косово	2,100.000

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Ако републиката, односно автономната покраина не ги уплати средствата од став 1 на овој член во рокот на втасаноста, Службата на општествено-то книговодство на Југославија, односно надлежната служба на општественото книговодство, по налог од претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, ќе го пренесе во корист на посебната сметка од член 4 став 2 на овој договор соодветниот износ на средства од жиро-сметката на републиката, односно од жиро-сметката на автономната покраина.“
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 3

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

27 јули 1978 година
Белград

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,

Едхем Гаџиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,

Никола Петровски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,

Иво Маршиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија,

Слободан Миливојевиќ, с. р.

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска,

Маријан Стрбашиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,

Милаш Шавовиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,

Петар Илиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово,

Драган Влаиќ, с. р.

705.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОС-
КЕН ТУТКАЛ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 септември 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за коскен туткал, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови за продажба, да можат да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) коскен туткал „N“	9,50
2) коскен туткал „C“	15,00

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3908 од 24 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Први мај“ — Чачак, „Дворови“ — Дворови и Земјоделски комбинат — СООЗТ „Глутиа“ — Падинска Скела. Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

706.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕВКИ
ОД ПОЛИЕТИЛЕН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 мај 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за цевки од полиетилен, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови за продажба, да можат да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) полиетиленски цевки, од 1/2" односно 20 mm	26,00
2) полиетиленски цевки, од 3/4" односно 25 mm	26,40
3) полиетиленски цевки, од 1" односно 32 mm	25,30
4) полиетиленски цевки, од 5/4" односно 40 mm	24,18
5) полиетиленски цевки, од 6/4" односно 50 mm	24,30
6) полиетиленски цевки, од 2" односно 63 mm	24,58

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3978 од 27 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ИНА — ОКИ — Загреб, „Милан Благојевиќ“ — Лучани, „Јужница“ — Бабушница, „Мишверва“ — Жалец, „Зарија“ — Јесенице, „Тотра“ — Љубљана и „Бегејпласт“ — Перлез.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

707.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА НА-
ТРОН ХАРТИЈАТА ЗА ДЕКОРАТИВНИ, ПЛАС-
ТИЧНИ И ТЕХНИЧКИ ЛАМИНАТИ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 10 февруари 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена

на затечените цени на натрон хартија за декоративни, пластични и технички ламинати, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови за продажба, да можат да ги зголемат до 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1434 од 21 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителите: Фабрика за сулфатна целулоза и хартија — Иванград
Претставници на купувачите-потрошувачи: Кемична индустрија „Доцит“ — Медводе, Кемична индустрија „Меламич“ — Кочевје, ШИК „Маглик“ — Фоча, ШИК „Копачник“ — Куршумлија и „11 Октомври“ — Прилеп

708.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУМЕНИ ДУШЕЦИ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 мај 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гумени душеци, со тоа што производителските организации на здружен труд своите продажни цени затечени на 22 мај 1978 година, при постојните услови за продажба, да можат да ги зголемат до 6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2732 од 24 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Сава“ — Крањ
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Savakomerce“ — Крањ, „Словенијаспорт“ — Љубљана, Комбинат „Спорт“ — Белград и Стоковни куќи „Београд“ — Белград.

709.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАНСПОРТНИ ТРКАЛА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 септември 1977

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за транспортни тркала, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да можат да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3866 од 21 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „ЛИВ“ — Постојна и „СОКО“ — Мостар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 45 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

710.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНА МЕДИЦИНА, НА ДЕНТАЛНИ ПРЕПАРАТИ И НА МЕДИЦИНСКИ ФЛАСТЕРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 декември 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на готови лекови за хумана медицина, на дентални препарати и на медицински фластери, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да можат да ги зголемат во просек до 20%, а според ценонивниците кои се составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5114 од 28 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Алкалоид“ — Скопје, „Баерфарма“ — Љубљана, „Белупо“ Лудбрег, „Босналијек“ — Сараево, „Галеника“ — Земул, „Фармакос“ — Призрен, „Југоремедија“ — Зрењанин, „Крка“ — Ново Место, „Лек“ — Љубљана, „Плива“ — Загреб, „Здравље“ — Лесковац и „Инекс-хемофарм“ — Вршац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Сојуз на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија — Белград и Сојуз на заедниците на здравствените работни организации на Југославија — Белград.

711.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГУМЕНИ ОБУВКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 14 јуни 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гумени обувки, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени затечени на 14 јуни 1978 година, при постојните услови за продажба, да можат да ги зголемат до 6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3204 од 24 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Тигар“ — Пирот, „Вулкан“ — Ниш, „Борово“ — Борово и „Златар“ — Нова Варош.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

712.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ПОЛОВИ НА ПОДЛОГА ОД ЈУТЕН ФИЛЦ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 мај 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC полови на подлога од јутен филц, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да можат да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2733 од 27 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Јутекс“ — Жалец и Индустриски комбинат — Бачка Паланка.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

713.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕРУМИ И ВАКЦИНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 декември 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за определени серуми и вакцини, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да можат да ги зголемат до 9% за серумите и вакцините наведени во Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5143 од 28 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Институт за имунобиологија и вирусологија „ТОРЛАК“ — Белград, Имунолошки завод — Загреб и Пастеров завод — Нови Сад.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Сојуз на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија — Белград и Сојуз на заедниците на здравствените работни организации на Југославија — Белград.

714.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДРВЕСНА БЕСИЦА

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 9 февруари 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за дрвесина, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови за продажба, да можат да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1433 од 13 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Дрвезача“ — Фукине

Претставници на купувачите-потрошувачи: Товарна целулозе и папирја „Гуро Салај“ — Кршко, Београдски издавачко-графички завод — Белград и Фабрика картона и лепење — Умке

715.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАМОФОНСКИ ПЛОЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за грамофонски плочи, со тоа што производителските организации на здружен труд своите малопродажни цени за наведените производи, при постојните услови за продажба, да можат да ги зголемат до 5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 701 од 21 јули 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 7 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди од областа на металургијата, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/78, се поткраднаа долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТАЛУРГИЈАТА

Во член 1 точка 8 наместо ознаката: JUS C.A4.033 треба да стои: JUS C.A4.032.

Во точка 9 наместо ознаката: JUS C.A4.037 треба да стои: JUS C.A4.033.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 9 јуни 1978 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за цемент, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/78, се поткраднаа долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕМЕНТ

Во точка 1 став 1 по одредбата под 11 треба да се додаде по погрешка испуштената одредба под 12, која гласи:

„12) бел РС—450 1.736,00“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 23 јули 1978 година.

СОДРЖИНА:

Страна

693. Одлука за утврдување на магистралните патишта — — — — —	1921
694. Одлука за височината на надоместот за патишта за возилата со австриска регистрација со кои се врши превоз на стоки на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југолавија — — —	1922
695. Одлука за критериумите што ќе се применуваат при намалување на царината на увоз на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година — — — — —	1923
696. Одлука за условите под кои динарите остварени со давање услуги и продавање стоки се пресметуваат како девизен прилив во 1978 година — — — — —	1925
697. Одлука за земање странски кредити од страна на организациите на здружен труд што изведуваат инвестициони работи во странство за потребите на изведувањето на тие работи — — — — —	1926
698. Одлука за измени и дополнења на Одлуката за условите под кои домашни физички лица можат да увезуваат моторни возила од странство — — — — —	1928
699. Одлука за претплатната цена на изданието „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори за 1978 година — — —	1927
700. Одлука за дополнење на Одлуката за опредување на максималните цени за район-Корд — — — — —	1927
701. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — —	1927
702. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Le Figaro“ — — —	1928
703. Одлука за основните обележја на банкнотите од 10, 20, 50, 100, 500, и 1000 динари — — — — —	1923
704. Договор за измени и дополнења на Договорот за премиите за млеко и соја во 1978 година — — — — —	1928
705. Спогодба за промена на затечените цени за коскен туткал — — — — —	1929
706. Спогодба за промена на затечените цени за цевки од полиетилен — — — — —	1929
707. Спогодба за промена на затечените цени на натрон хартијата за декоративни, пластични и технички ламинати — — —	1923
708. Спогодба за промена на затечените цени за гумени душеци — — — — —	1930
709. Спогодба за промена на затечените цени за транспортни тркала — — — — —	1930
710. Спогодба за промена на затечените цени на готови лекови за хумана медицина, на дентални препарати и на медицински фластери — — — — —	1930
711. Спогодба за промена на затечените цени за гумени обувки — — — — —	1931
712. Спогодба за промена на затечените цени за PVC подови на подлога од јутен филц — — — — —	1931
713. Спогодба за промена на затечените цени за определени серуми и вакцини — — —	1931
714. Спогодба за промена на затечените цени за дрвесина — — — — —	1931
715. Спогодба за промена на затечените цени за грамофонски плочи — — — — —	1932
Исправка на Правилникот за југословенските стандарди од областа на металургијата — — —	1932
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за цемент — — — — —	1932

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.